



ПРОГРАМА ЗА 41 РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

(Сабота, 13 мај 2017 година, ОУ „Христо Узунов“ - Охрид)

9.00 - 9.20	Пристигнување на натпреварувачите и менторите
9.20 - 9.30	Свечена програма (настап на хорот при ОУ „Христо Узунов“ - Охрид)
9.30 - 9.45	Поздравно обраќање во име на домаќинот на натпреварот, директорот на ОУ „Христо Узунов“ - Охрид, м-р Тони Симоновски Поздравно обраќање на претставник од ДФРМ Поздравно обраќање на претставник од општина Охрид
9.45 - 10.00	Сместување на натпреварувачите во училници
10.00 - 10.15	Секој натпреварувач добива тетратка со прикачен коверт и лист со задачи
10.15 - 12.15	(за учениците) Решавање на задачи
10.00 - 10.20	(за наставниците) Освежување, појадок и промоција на две збирки по физика (за осмо и деветто одд.), проф. д-р Мимоза Ристова
10.20 - 12.20	(за наставниците) Организирана посета на Музејот на вода - Залив на коските
12.15 - 16.00	(за учениците и менторите) Ручек и разгледување на градот, (за Комисијата) Прегледување на тетратките
16.00*	Соопштување на првични резултати (само бодови според шифра)
16.00 - 17.00*	Примање на приговори
17.30*	Објавување на листа со конечни резултати (име и презиме, училиште, ментор, бодови, награда)
18.00*	Свечено доделување на награди и дипломи на најуспешните ученици и ментори

*Зависно од работата на Комисијата, може да има поместување (доцнење) на овие термини/временски интервали.

Учениците кои ќе заминат порано може да поднесат приговори и по електронски пат на fizikanatprevari@gmail.com

ВОДИЧ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ

Пред почеток на натпреварот

- Бидете на местото на одржување на натпреварот, најмалку 30 минути пред почеток на натпреварот
 - На тетратката и на ковертот ја запишувате само вашата шифра и одделение (осмо или девето)
 - Вашата шифра содржи најмногу 6 знаци (букви и бројки), буквите испишани на кирилично писмо
 - На ливчето што е во ковертот ги запишувате сите податоци, ливчето го враќате во ковертот и истиот го затворате
- На ливчето пишувајте читко со печатни букви. Овие податоци се потребни за Вашите дипломи и дипломите на менторите

Поднесување на приговор

- Доколку сметате дека треба да поднесете приговор, добро проучете ги решенијата на задачите кои после 12.00 часот ќе бидат објавени на видно место
- На ливчето за приговори ги запишувате потребните податоци (шифра, одделение, задача/задачи за која се приговара и кратко објаснување за причината за приговарање) и истото го ставате во кутијата за приговори
- Приговори со непотполни информации не се разгледуваат
- За неосновани приговори не се доделуваат бодови
- Приговорите по електронска пошта може да се поднесат најдоцна 48 часа по објавување на резултатите од натпреварот на веб-страницата на ДФРМ (www.dfrm.org). Приговорите се доставуваат до Државната комисија (fizikanatprevari@gmail.com)

Ви посакуваме успех
ДФРМ